

"ВИСТИНСКИ" АМБАСАДОРСКИ "ОРЛИ"

Адеми го повлекоа, Митрева е бесна, а виновникот и одговорноста никаде ги нема. Најверојатно и нема да ги видиме.

Во оваа професија не се потребни "срцепарателни сцени", куртоазни бакнежи и намигнувања, туку цврста рака и метла. МНР веќе одамна мириса на гнилеж, зачмаеност и нестручност.

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

Повторно по кој знае кој пат македонската дипломатија "пометна" токму од својата некомпетентност. Се роди сматок, бидејќи таа не успеа навреме да ги отстрани сопствените слабости. Пациентот остана во живот, благодарение на апаратот за реанимација, кој во последен момент проработе, но се разбира откако претходно навреме реагираше седмата сила и јавноста и потребните структури ги информира за сè уште важечката црна листа на претседателот на САД, Џорџ Буш.

Овој неуспех мора да ѝ се припише на македонската лавица, која за потсетување, надвор од земјава уживаше во ловориките, а во Рим беше прогласена за хит жена, шармерка пред која паѓаат и европските богови од типот Романо Проди, Хавиер Солана, Герхарт Шредер и други. Но, сепак за оваа дејност не се потребни "срцепарателни сцени", куртоазни бакнежи и намигнувања, туку цврста рака и метла. МНР веќе одамна мириса на гнилеж, зачмаеност и нестручност. Работата си врви и од ден за ден, наместо да се планира иднината која нè гази со времето и со притисокот кој го врши евроатлантскиот прашалник. Токму поради тоа, оваа утка мора да биде последниот жолт картон за македонската дипломатија и за власта, бидејќи ни престојат многу воинствени битки во регионот и пошироко.



РЕЗИЛ

Партнерот во власта ДУИ на своите коалиционери им го подметна Џевад Адеми, име кое одамна е на црните списоци во Америка. Но, кој требаше да ја провери информацијата - МНР, ДУИ или премиерот Владо Бучковски? Утката дури не смееше ни да дојде до прагот и до вратата на кабинетот на премиерот, бидејќи тој има поапетна работа отколку да се занимава со постојаните хронични пропусти во работата на Министерството за надворешни работи. Фактички тоа е виновно што паушално си ја врши својата функција. Меѓутоа, ајде како по традиција да ја

премолчине и оваа ноторна ступидност и да ја оставиме на забот на времето, кое ќе ги исчисти нашите забелешки. Но, до каде со вакви ситуации? До недоглед? Кој ќе стигне во оваа институција станува или ага или паша,

зволиме да го доживееме овој резил. Затоа и "уживаме".

ОСТАВКА

ВМРО-ДПМНЕ смета дека министерката Илинка Митрева треба да поднесе неоповиклива оставка поради предложувањето на Џевад Адеми за амбасадор на Македонија во Бугарија.

"Со овој чин македонската дипломатија уште еднаш по којзнае кој пат со доаѓањето на Илинка Митрева на чело на ова Министерство сериозно го наруши угледот на Република Македонија и покрај нејзините ветувања за пеколниот јуриш на македонската дипломатија, најавен на последниот амбасадорски совет", изјави портпаролот на партијата Александар Бичиклиски.

Според Бичиклиски, по ваков дипломатски гаф, во секоја нормална држава оставката на министерот е нешто што се подразбира и што е нормално. Тој рече дека со предложувањето на Адеми за амбасадор, МНР ги потврдило својата непрофесионалност, неорганизираност и елементарно непознавање на основните критериуми и методи познати во дипломатската практика. Уште пострашно, истакнува Бичиклиски, е што знаеле за минатото на Адеми, а сепак се обиделе тоа да го скријат од јавноста.

Официјална Бугарија беше шокирана поради тоа што во последниве три месеци македонската дипломатија ѝ приреди две значајни шлаканици. Трагите од првиот удар сè уште се свежи, кога во последен момент беше повлечен предлогот со Ризван Сулејмани, кој лани во октомври доби зелено светло од Софија. Вториот скандал со Џевад Адеми, кој најмазно помина на Владата како кандидат на ДУИ за амбасадор, е уште поголем безобразлук. Адеми го повлекоа, Митрева е бесна, а виновникот и одговорноста никаде ги нема. Најверојатно и нема да ги видиме.